

**Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“
објавува**

**Повик за учесници на спроведување на активности за професионална ориентација
и кариерно планирање на матуранти Роми
за академската 2019/2020 година**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за учесници за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2019/2020 година во рамки на проектот: „Ромаверзитас - со поддршка за развој активизам кон еднаква интеграција и можности“, финансиски поддржан од Ромскиот образовен фонд (РЕФ) од Швајцарија.

Опис за вклучување на матуранти Роми во високото образование

Целта на активноста е да овозможи професионална ориентација и кариерно планирање за 25 матуранти (15 кои ќе продолжат во високото образование и 10 кои што нема да продолжат во високото образование). Една од активностите ќе биде подготовка на сумарен податок за дефицитарни занимања кои што се побарувани на пазарот на трудот од страна за експертот. Работилниците ќе се спроведуваат онлајн.

Услови и потребни документи за пријавување

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови:

- Да се матуранти Роми.
- Да се пополни барањето за учество на работилницата за професионална ориентација и кариерно планирање
- Да се пополни прашалникот за матуранти Роми
- Да присуствуваат во онлајн средбите

[Барањето за учество и прашалникот може да го превземете тука](#)

Начин за пријавување

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат на е-маил адресата: nadir.usein@romaversitas.org.mk со назнака **„Пријавување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми,,**

Рок за пријавување

Пријавувањето за повикот за учесници за спроведување на активности за професионална ориентација и кариерно планирање на матуранти Роми за академската 2019/2020 година е најдоцна до 29.05.2020 година, кој освен претходно наведените критериуми ќе важи и принципот „прв дојден, прв услужен“, со задржување на правото повикот да биде затворен порано ако се пополни бараната бројка на учесници.

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ во Скопје или на тел: 075/269-165, секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот или електронски на е-маил адресата: nadir.usein@romaversitas.org.mk